

Консолидирани финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Адинг АД, Скопје и подружници

31 декември 2021



Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Консолидиран извештај за финансиската состојба	3
Консолидиран извештај за сеопфатната добивка	4
Консолидиран извештај за промените во капиталот	5
Консолидиран извештај за паричните текови	6
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	7
Прилози	

Извештај на независниот ревизор

До: Раководството и Акционерите на
Матичното друштво Адинг АД, Скопје

Грант Торнтон ДОО

Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на Друштвото Адинг АД, Скопје („Матичното друштво“) и неговите подружници (во понатамошниот текст заедно како „Групата“), составени од Консолидиран извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година, како и Консолидиран извештај за сеопфатната добивка, Консолидиран извештај за промените во капиталот и Консолидиран извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 41.

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Основа за мислење со резерва

- 1 Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, вложувањата на Матичното Друштво во придружените друштва Адинг Схими Парс, Иран и Адинг Хелас АБЕЕ Грција, со состојба на 31 декември 2021 година изнесуваат 18,440 илјади денари и 1,478 илјади денари, соодветно. Овие вложувања се евидентирани по нивната набавна вредност што не е во согласност со прифатената сметководствена политика објавена во Белешката 2.2 кон придружните консолидирани финансиски извештаи. Освен тоа, ние не бевме во состојба, со примена на процедура на независна верификација како и други ревизорски процедури, да стекнеме доволно соодветни ревизорски докази во поткрепа на овие вложувања. Понатаму, нивните евидентирани износи не се усогласени со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при Централниот Регистар на Република Северна Македонија. Соодветно, не бевме во состојба да утврдиме дали некои корекции на погореспоменатите вложувања со состојба на 31 декември 2021 година би биле неопходни.
- 2 Како што е објавено во Белешка 11 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, салдото на побарувањата од купувачи со состојба на 31 декември 2021 година вклучува побарувања од домашни и странски купувачи кои се доспеани над една година во износ од 47,819 илјади денари. Група не направи проценка на ризикот од ненаплатливост ниту има признаено резервација од нивно обезвреднување, согласно прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.14 кон овие консолидирани финансиски извештаи. Поради природата на расположливите податоци и информации, ние не бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна резервација од обезвреднување на погореспоменатите побарувања со состојба на 31 декември 2021 година.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можниот ефект од прашањата на кои се укажува во пасусот „Основата за мислење со резерва“, консолидираните финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата на ден 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Матичното Друштво е исто така одговорно за изготвување на консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата Адинг АД, Скопје и подружници за 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021.



Марјан Андонов
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Маја Атанасовска
Овластен ревизор

Скопје, 08 април 2022 година

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Консолидиран извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2021 000 МКД	31 декември 2020 000 МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	244,279	231,358
Нематеријални средства	6	-	-
Вложувања во недвижности за изнајмување	7	15,517	16,248
Вложувања			
- Вложувања во придружени друштва	9.1	30,608	29,794
- Финансиски средства расположливи за продажба	9.2	986	812
		291,390	278,212
Тековни средства			
Финансиски побарувања	10	-	536
Побарувања за данок на добивка		1,126	702
Побарувања од купувачи и останати побарувања	11	142,552	164,886
Залихи	12	185,283	116,149
Парични средства и еквиваленти	13	37,422	16,944
		366,383	299,217
Нетековни средства наменети за продажба	14	1,763	1,763
Вкупно средства		659,536	579,192
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	15	179,575	178,177
Резерви		59,746	56,411
Нераспределена добивка		220,454	176,083
Вкупно капитал		459,775	410,671
Обврски			
Нетековни обврски			
Позајмици	16	35,511	37,241
		35,511	37,241
Тековни обврски			
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици	16	70,065	66,441
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	17	92,128	61,674
Обврски за данок на добивка		2,057	3,165
		164,250	131,280
Вкупно обврски		199,761	168,521
Вкупно капитал и обврски		659,536	579,192

Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Матичното Друштво на ден 22 февруари 2022 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Зоран Петровски
Претседател на Управен Одбор



Г-ѓа Јелена Гаџа
Раководител на Финансии

Консолидиран извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември	
		2021 000 МКД	2020 000 МКД
Приходи од продажба	18	557,282	502,316
Останати деловни приходи	19	5,166	7,925
Промена на залихите на готови производи		7,189	(2,139)
Материјали, услуги и набавна вредност на продадени стоки	20	(309,148)	(287,110)
Трошоци за користи на вработените	21	(84,921)	(79,891)
Депрецијација и амортизација	5,6,7	(19,636)	(17,266)
Останати деловни трошоци	22	(95,287)	(48,350)
Добивка од деловни активности		60,645	75,485
Финансиски приходи	23	8,441	473
Финансиски (расходи)	23	(3,760)	(4,089)
Нето финансиски (расходи)		4,681	(3,616)
Учество во добивката на придружените друштва	9.1	814	148
Добивка пред оданочување		66,140	72,017
Данок на добивка	24	(5,771)	(6,460)
Добивка за годината		60,369	65,557
Останата сеопфатна добивка:			
Вреднување на обј.вр. на фин.средства расположливи		174	(43)
Ефект од преведување на странски валути		(24)	676
Вкупна сеопфатна добивка за годината		60,519	66,190
Добивка за годината расположлива за акционерите		60,369	65,557
Вкупна сеопфатна добивка расположлива за акционерите		60,519	66,190
Заработувачка по акција – основна и разводната (МКД по акција)	25	166	181

Консолидиран извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал			Резерви	Нераспре-делена добивка	Вкупно
	Акции во оптек	Сопствени акции	Премии			
	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
1 јануари 2021	203,382	(22,391)	(2,814)	56,411	176,083	410,671
Распоред на нераспределена добивка за дивиденди (Бел.15)	-	-	-	-	(12,813)	(12,813)
Распоред во резерви	-	-	-	3,185	(3,185)	-
Откуп на сопствени акции	-	1,102	296	-	-	1,398
Трансакции со сопствениците	-	1,102	296	3,185	(15,998)	(11,415)
Добивка за годината	-	-	-	-	60,369	60,369
<i>Останата сеопфатна добивка:</i>						
Вреднување на вложувања (Бел. 9.2, 15)	-	-	-	174	-	174
Преведување на странско работење	-	-	-	(24)	-	(24)
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	150	60,369	60,519
31 декември 2021 година	203,382	(21,289)	(2,518)	59,746	220,454	459,775
1 јануари 2020	203,382	(21,289)	(2,680)	55,620	121,367	356,400
Распоред на нераспределена добивка за дивиденди (Бел.15)	-	-	-	-	(10,683)	(10,683)
Распоред во резерви	-	-	-	27	(27)	-
Откуп на сопствени акции	-	(1,102)	(134)	-	-	(1,236)
Трансакции со сопствениците	-	(1,102)	(134)	27	(10,710)	(11,919)
Корекции (Бел.15)	-	-	-	-	(131)	(131)
Добивка за годината	-	-	-	-	65,557	65,557
<i>Останата сеопфатна добивка:</i>						
Вреднување на вложувања (Бел. 9.2, 15)	-	-	-	(43)	-	(43)
Преведување на странско работење	-	-	-	807	-	807
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	764	65,426	66,190
31 декември 2020 година	203,382	(22,391)	(2,814)	56,411	176,083	410,671

Консолидиран извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на 31 декември 2021 000 МКД	2020 000 МКД
Оперативни активности			
Добивка пред оданочување		66,140	72,017
Коригирано за:			
Депрецијација и амортизација	5,6,7	19,636	17,266
Нето расходи / (приходи) од камати	23	(4,744)	3,812
Учество во нето средствата на придружените друштва	9.1	(814)	(148)
Отпис и резервирање поради обез. на побарувања од купувачи и позајмици	10,11	28,954	19,789
Нето сметк. вредност на продадена опрема	22	332	183
Приходи од продажба на опрема	19	(132)	(697)
Кусоци	22	934	248
Отпис на обврски и вишоци по попис	19	(272)	-
		110,034	112,470
Промени во оперативните средства и обврски			
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(6,620)	(9,168)
Залихи		(70,068)	(43,897)
Обврски спрема добавувачи и останати обврски		30,748	(9,397)
		64,094	50,008
Платени камати		(3,626)	(3,888)
Платен данок од добивка		(7,303)	(3,900)
Нето паричен тек од оперативни активности		53,165	42,220
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема и вложувања во недвижности		(32,158)	(27,302)
Прилив од продадена опрема		132	697
Прилив/(Одлив) од дадени кредити		536	52
Прилив по камати		8,370	76
Нето паричен тек искористен за инвестициони активности		(23,120)	(26,477)
Финансиски активности			
Прилив по кредити		124,254	139,485
(Отплата) на кредити		(122,360)	(132,037)
Откуп на сопствени акции		1,398	(1,236)
Исплата на дивиденди		(12,859)	(11,949)
Нето паричен тек искористен за финансиски активности		(9,567)	(5,737)
Нето промена на паричните средства		20,478	10,006
Парични средства и еквиваленти на почетокот		16,944	6,131
Преведување на странски валути		-	807
Парични средства и еквиваленти на крајот	13	37,422	16,944

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

1 Општи податоци

Адинг АД, Скопје („Матичното Друштво“) и неговите подружници (понатаму заедно како Групата) се занимава со производство и пласман на широка палета адитиви и други хемиски материјали, претежно за потребите на градежната индустрија, како и со проектирање, инженеринг и трговија. Групата ги извршува деловните активности на територијата на Република Северна Македонија како и на надворешните пазари, главно во нејзиното соседство (Република Бугарија – земја членка на Европската Унија и Република Србија).

Матичното Друштво – Адинг АД, Скопје е акционерско друштво основано во Република Северна Македонија. Друштвото е регистрирано, согласно одредбите на Законот за Трговските Друштва, кај Основниот Суд Скопје и во Скопје, под рег.бр. 14605/95 од 14.03.1996 година. Седиштето на Друштвото е лоцирано на следната адреса: Скопје, Новоселски Пат бр. 11 (1409).

Подружницата Инвест А Дооел Скопје поседува:

- Лиценца Б за изведувач на градби од втора категорија од Министерство за транспорт и врски со број н.031/Б од 11 февруари 2010 година и е со важност до 11 февруари 2017 година и продолжена со број И.031/Б од 12 февруари 2017 до 12 февруари 2024 година.

Подружницата Биро Проект Дооел Скопје поседува:

- Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија од Министерство за транспорт и врски со број П.106/а од 09 јули 2016 година и е со важност до 09 јули 2023 година; и
- Лиценца за вршење на работи на проценка од областа на недвижен имот од Министерство за транспорт и врски со број 0097-Н од 24.03.2013 година со неограничена важност.

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и неговите подружници кои се под негова контрола. Контролата на Матичното Друштво врз неговите подружници се остварува преку способноста Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

Општи податоци (продолжува)

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Друштво во нивниот капитал со состојба на датумот на консолидираниот извештај за финансиска состојба:

			(000 мкд)	
			2021	2020
	%	Дејност		
БЦА,дооел,Скопје, РСМ	100.00	П/во, инженеринг и тргов.	9,345	9,345
Инвест А дооел, Скопје, РСМ	100.00	Проектирање и инженер.	192	192
Адинг Бугарија, ЕООД, Р. Бугарија	100.00	Трговија	18,423	18,423
Адинг доо, Белград, Р.Србија	100.00	Трговија	614	614
Биро Проект дооел, Скопје, РСМ	100.00	Проектирање	15,724	15,724
			44,298	44,298

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основи за подготовка

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 215/2021) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за консолидираните финансиски извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие консолидирани финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, која е презентациска и функционална валута, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени врз основа за претпоставката за неограничен континуитет што подразбира реализација на средствата и обврските во нормалниот тек на работењето.

Раководството на Групата направи целосна проценка на влијанието на КОВИД-19 и глобална политичка – економска и енергетска криза врз подготовката и презентацијата на овие посебни финансиски извештаи, земајќи ги во предвид следниве фактори: тековна и очекувана профитабилност, можност за продолжување со обезбедување услуги и обезвреднување на средствата. Овие фактори не укажуваат на постоење на материјална несигурност што може да предизвика значителен сомнеж во можноста на Групата да продолжи како неограничен континуитет. Раководството на Друштвото смета дека примената на претпоставката на континуитет е соодветна.

2.3 Консолидација

Подружници

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил. Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното Друштво има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоењето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации, и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, средствата се тестираат за загуби поради обезвреднување.

2.4 Деловни комбинации

Групата го применува методот на стекнување во сметководството за деловни комбинации. Пренесениот надомест, од страна на Групата за да стекне контрола на подружница, се пресметува како збир од објективни вредности на пренесените средства, настанатите обврски и сопственичките учества од страна на Групата на датумот на стекнување, кои вклучуваат објективна вредност на средство или обврска кои произлегуваат од превземениот ангажман на надомест. Трошоците за стекнување се признаваат во периодот кога настанале.

Групата признава стекнати средства кои можат да се идентификуваат и потенцијални обврски во деловната комбинација, без оглед на тоа дали тие биле претходно признаени во финансиските извештаи на стекнувачот пред периодот на стекнување. Стекнатите средства и потенцијалните обврски обично се мерат по објективна вредност на датумот на стекнување.

Гудвилот се евидентира по одделното признавање на нематеријалните средства кои може да се идентификуваат. Гудвилот се пресметува како вишок над збирот на а) објективната вредност на пренесениот надомест, б) признатиот износ на неконтролираното учество на стекнувачот и в) објективната вредност на сите постоечки сопственички учества на стекнувачот на датумот на стекнување, над објективни вредности на нето средствата кои може да се идентификуваат на датумот на стекнување. Доколку објективните вредности на нето средствата кои може да се идентификуваат го надминуваат погоре пресметаниот збир, вишокот износ (т.е. добивка направена при поволна набавка) претставува добивка од поволна набавка. Пред признавање на добивка од поволна набавка, стекнувачот треба повторно да процени дали правилно ги идентификувал сите стекнати средства, превземени обврски како и било кои дополнително утврдени средства или обврски идентификувани во текот на процесот на ревидирање, како и на процедурите кои се користени при мерење на износите кои треба да бидат признаени на датумот на стекнување. Добивката треба да му биде припишана на стекнувачот.

2.5 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

2.6 Трансакции во странски валути

Функционална и презентациона валута

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари („Денари“) по средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на консолидираниот извештај за финансиска состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2021	31 декември 2020
1 ЕУР	61.6270 денари	61.6940 денари
1 УСД	54.3736 денари	50.2353 денари

Трансакции и странски валути (продолжува)

Членки на групата

Приходите и расходите и позициите на финансиската состојба на сите членки на Групата чија функционална валута е различна од валутата на презентација се преведени во презентациската валута како што следи:

- Средствата и обврските се пресметани според средниот курс на датумот на консолидираниот извештај на финансиската состојба,
- Приходите и расходите се преведени со употреба на просечниот курс за периодот на известување (освен ако просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на кумулативниот ефект на курсевите на денот на трансакцијата, во кој случај е користен курсот на трансакцијата), и
- Курсните разлики произлезени од погоренаведеното се прикажани како посебна ставка во останатата сеопфатна добивка.

2.7 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради обезвреднување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите и опремата, е како што следи:

Згради	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се коригираат, на секој датум на консолидираниот извештај за финансиска состојба. Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност (Белешка 2.10).

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања или ставање вон употреба се одредуваат по пат на споредба на приливите од отуѓување со евидентираниот износ и се евидентираат во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како деловни приходи.

2.8 Вложувања во недвижности за изнајмување

Недвижностите, сопственост на Групата, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на деловните активности, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности за изнајмување.

Недвижностите за изнајмување, кои се состојат од деловен простор, се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста и евентуалното резервирање поради обезвреднување.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба како што е обелоденето во Белешка 2.7.

2.9 Нематеријални средства

Нематеријалните средства стекнати од страна на Групата, со ограничен век на употреба, се евидентирани според нивната набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување, доколку постојат.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално во период од пет години. Резидуалните вредности на нематеријалните средства и проценетиот век на употреба се прегледуваат на секој датум на известување.

2.10 Обезвреднување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, нематеријалните средства и вложувањата во недвижности за изнајмување со дефиниран век на употреба, се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од обезвреднување во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.11 Нетековни средства наменети за продажба

Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентираните износ и објективната вредност, намалено за трошоците за продажба, доколку нивниот евидентиран износ се надомести пред се преку продажната трансакција наместо преку нивна континуирана употреба.

2.12 Финансиски средства

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Групата нема класифицирано средства во оваа категорија на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2021 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и парични еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба. Финансиските средства на Групата на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба се состојат од вложувања во акции во домашни финансиски институции.

Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата – датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Финансиски средства (продолжува)

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во останатата сеопфатна добивка се вклучува во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност.

Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во консолидираниот извештај на сеопфатна добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Обезвреднување на финансиски средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на консолидираниот извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради обезвреднување се евидентира само ако постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за обезвреднување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради обезвреднување претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во консолидираниот извештај на сеопфатна добивка. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од обезвреднување. На пример, Групата може да го измери обезвреднувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на обезвреднувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на обезвреднувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот извештај на сеопфатна добивка.

Финансиски средства (продолжува)

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на консолидираниот извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Групата ги користи критериумите наведени во потточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба – измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради обезвреднување претходно признаена во консолидираниот извештај за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се коригираат преку консолидираниот извештај за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на обезвреднувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот извештај на сеопфатна добивка.

2.13 Залихи

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на чинење и нето продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

2.14 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради обезвреднување. Резервирање поради обезвреднување се признава кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите доспеани побарувања постари од една година.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање повеќе од една година претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за обезвреднување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Евидентираниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековниот консолидиран извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка.

2.15 Пребивање на финасиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во консолидираниот извештај за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.16 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.17 Капитал, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување на приливите.

Сопствени акции

Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надоместоци, вклучувајќи ги надворешните трошоци кои се директно поврзани, се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надоместоци се евидентирани во акционерскиот капитал.

Резерви

Резервите, кои се состојат од законски и други слободни резерви (за реинвестирана добивка и резерви за сопствени акции) се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Групата.

Нераспределена добивка

Нераспределената добивка ги вклучува задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.18 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Групата се категоризирани во категоријата финансиски обврски по амортизациона набавна вредност и се состојат од позајмици обврски кон добавувачи и останати обврски.

Обврски спрема добавувачи

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Финансиски обврски (продолжува)

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето.

Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба.

2.19 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања доколку постојат, стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства да се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивките или загубите во периодот во кој настанале.

2.20 Наем

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Групата како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приhodот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на пропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Групата како закуподавач

Наемот каде Групата како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во консолидираниот извештај за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат

како приход во периодот во кој се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.21 Тековен и одложен данок на добивка

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели,

даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Даночните обврзници кои ќе вршат исплати од нераспределените добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.22 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Групата, согласно соодветните законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Групата нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за консолидираните финансиски извештаи.

2.23 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

-Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и

-Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во консолидираниот извештај за финансиската состојба.

2.24 Резервирања

Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на консолидираниот извештај за финансиска состојба и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.25 Признавање на приходите и расходите

Приходите се состојат од приходи од продадени производи и трговски стоки и извршени услуги. Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и трговски стоки и обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти.

Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, постои веројатност за прилив на идни економски користи поврзани со трансакцијата, настанатите трошоци или трошоците кои ќе настанат можат веродостојно да се измерат и кога критериумите за признавање на секоја пооделна категорија на приходи се задоволени.

Приходите се признаени како што следи:

Приходи од продажба на производи и стоки – градежни материјали

Приходот од продажба на производи и стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Донации

Приходите од донации почетно се признаваат како одложени приходи кога постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Групата ќе ги исполни условите поврзани со давањето на

донацијата. Донациите кои претставуваат надомест на трошоци кои ги направило Групата се признаваат во добивките или загубите на систематска основа во периодот во кој трошоците се признаени. Донациите кои претставуваат надомест за набавна вредност на средства на Групата се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

Признавање на приходи и расходи (продолжува)

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.26 Договори за изградба

Кога резултатот од договорот за изградба може веродостојно да се измери, приходите и трошоците се признаваат според степенот на комплетирање на договорените активности на датумот на консолидираниот извештај за финансиска состојба, измерен врз основа на проверка на извршената работа.

Кога резултатот од договорот за изградба не може веродостојно да се измери, приходот од договорот за изградба се признава во висина на фактички настанатите трошоци, за кои постои веројатност дека ќе бидат надоместени. Трошоците од договорот за изградба се признаваат во моментот на нивното настанување. Кога е веројатно дека вкупните трошоци по договорот ќе ги надминат вкупните приходи, очекуваните загуби се признаваат веднаш на товар на тековната добивка.

2.27 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во консолидираните финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.

2.28 Грешки

Грешките може да произлезат во однос на признавањето, мерењето, презентацијата и обелоденувањето на елементите од финансиските извештаи. Групата ги коригира материјалните грешки од претходниот период ретроактивно, во првиот сет на финансиски извештаи кои се одобрени за издавање откако тие ќе бидат откриени со повторно прикажување на споредбените износи за претходниот презентирани период во кој настанала грешката.

2.29 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во консолидираните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во консолидираните финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот

на консолидираниот извештај за финансиска состојба и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.30 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Групата со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.31 Настаните по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на консолидираниот извештај за финансиска состојба (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши коригирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Раководството на Матичното друштво врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството врши непосредна секојдневна контрола врз нето позицијата на Групата за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е како што следи:

		2021 000 МКД	2020 000 МКД
Средства			
Парични средства и еквиваленти	ЕУР	24,226	8,353
Парични средства и еквиваленти	РСД	1,073	1,714
Парични средства и еквиваленти	БГЛ	1,377	745
Финансиски побарувања	ЕУР	-	215
Странски купувачи	ЕУР	23,622	38,174
Странски купувачи	УСД	1,115	-
Странски купувачи	РСД	-	11,317
Странски купувачи	БГЛ	11,178	11,750
		62,591	72,268
Обврски			
Странски добавувачи	ЕУР	31,211	10,216
Кредити	БГЛ	11,379	9,123
		42,590	19,339

Следната табела ја прикажува осетливоста на Групата на 1% промена на курсот на еврото и 5% промена на курсот на останатите странските валути во однос на Денарот. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1% и 5% за останатите странските валути.

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку Денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на еврото за +/-1% и за останатите странските валути за +/- 5%.

Пазарни ризици (продолжува)
Ризик од курсни разлики (продолжува)

Анализа на сензитивноста на странски валути

					2021
	Нето износи	1%	-1%	5%	-5%
ЕУР	16,637	166	(166)	-	-
РСД	1,073	-	-	54	(54)
УСД	1,115	-	-	56	(56)
БГЛ	1,176	-	-	59	(59)
Добивка/(Загуба)	20,001	166	(166)	168	(168)
					2020
	Нето износи	1%	-1%	5%	-5%
ЕУР	36,526	365	(365)	-	-
РСД	13,031	-	-	652	(652)
БГЛ	3,372	-	-	169	(169)
Добивка/(Загуба)	52,929	365	(365)	821	(821)

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Ризик од каматни стапки претставува ризикот дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на пазарните каматни стапки. Групата е изложена на ризици поради промени на пазарните каматни стапки најмногу поради долгорочните обврски на Групата по основ на долг со варијабилни каматни стапки. Раководството на Групата е во најголема мера одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Следната табела ја прикажува изложеноста на Групата на ризици од каматни стапки:

	2021 000 МКД	2020 000 МКД
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Финансиски средства расположливи за продажба	986	812
Финансиски побарувања	-	536
Побарувања од купувачи	118,869	161,108
Парични средства и еквиваленти	323	133
<i>Каматносни (фиксна каматна стапка):</i>		
Парични средства и еквиваленти	37,099	16,811
Вкупно	157,277	179,400
	2021 000 МКД	2020 000 МКД
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски спрема добавувачи	72,278	41,349
<i>Каматносни (со променлива каматна стапка):</i>		
Позајмици	105,576	103,682
Вкупно	177,854	145,031

Пазарни ризици (продолжува)

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност (продолжува)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

	Нето износ	2%	2021
Со променлива каматна стапка	(105,576)	(2,112)	-2% 2,112
	Нето износ	2%	2020
Со променлива каматна стапка	(103,682)	(2,074)	-2% 2,074

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

3.3 Кредитен ризик

Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик. Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја и кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Максималната изложеност на Групата на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во консолидираниот извештај за финансиска состојба, како што следи:

	2021	2020
Класи на финансиски средства – евидентирана вредност		
Финансиски средства расположливи за продажба	986	812
Финансиски побарувања	-	536
Парични средства и еквиваленти	37,422	16,944
Побарувања од купувачи	118,869	161,108
Вкупно	157,277	179,400

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

Анализата на кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи е обелоденета во Белешка 11.

3.4 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии. Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата.

Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

	Тековни	Не тековни	Покасно	Вкупно
	до 12	1 до 5	од 5	
	месеци	години	години	
Со состојба на 31 декември 2021	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
Позајмици	70,065	35,511	-	105,576
Обврски спрема добавувачи	72,278	-	-	72,278
	142,343	35,511	-	177,854

Ризик од ликвидност (продолжува)

	Тековни до 12 месеци	Не тековни Покасно 1 до 5 од 5 години	Вкупно 000 МКД
Со состојба на 31 декември 2020	000 МКД	000 МКД	000 МКД
Позајмици	66,441	37,241	-
Обврски спрема добавувачи	41,349	-	-
	107,790	37,241	-
			145,031

Наведените суми го означуваат договорниот ненамален паричен тек кој може да се разликува по евидентираната вредност на расходите на датумот на консолидираниот извештај за финансиска состојба.

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување истата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците со камата, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, резерви и нераспределена добивка. Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2021	2020
Позајмици	105,576	103,682
Парични средства и еквиваленти	(37,422)	(16,944)
Нето обврски	68,154	86,738
Капитал	459,775	410,671
	0.15	0.22

3.6 Усогласеност со законската регулатива

Во текот на 2021 и 2020 година, Групата е усогласена со законската регулатива применлива за Групата, освен за неорганизирање на Служба за внатрешна ревизија согласно Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 290/2020) и неорганизирање на Одбор за ревизија согласно Законот за ревизија („Службен весник на РСМ“ бр. 83/18).

3.7 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.7.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Финансиските средства измерени според објективната вредност во консолидираниот извештај за финансиска состојба се прикажуваат во согласност со хиерархијата на објективната вредност која ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во консолидираниот извештај за финансиска состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади денари):

	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	2021 Вкупно
Средства				
Финансиски средства расположливи за продажба	986	-	-	986
	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	2020 Вкупно
Средства				
Финансиски средства расположливи за продажба	812	-	-	812

Финансиските средства расположливи за продажба се состојат од вложувања во хартии од вредност – акции кај домашни некотирани финансиски институции како и вложувања во домашни и странски некотирани друштва. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на консолидираниот извештај.

3.7.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Споредбата меѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во консолидираниот извештај за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2021	2020	2021	2020
Средства				
Финансиски побарувања	-	536	-	536
Побарувања од купувачи	118,869	161,108	118,869	161,108
Парични средства и еквиваленти	37,422	16,944	37,422	16,944
Вкупни средства	156,291	178,588	156,291	178,588
Обврски				
Позајмици	105,576	103,682	105,576	103,682
Обврски спрема добавувачи	72,278	41,349	72,278	41,349
Вкупни обврски	177,854	145,031	177,854	145,031

Утврдување на објективна вредност (продолжува)

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради обезвреднување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие консолидирани финансиски извештаи, од Раководството се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентирани износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Обезвреднување кај нефинансиски средства

Загуби од обезвреднување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Обезвреднување кај финансиски средства

Обезвреднување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Групата пресметува обезвреднување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради обезвреднувања кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2021 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентирани вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност, клучни претпоставки кои ги користи Друштвото се проценетите трошоци за продажба и очекуваната продажна цена. Овие претпоставки, Друштвото ги проверува на годишно ниво. Друштвото ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценки

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоци не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Влијанието на COVID-19 пандемијата и глобалната политичка-економска и енергетска криза
Како резултат на COVID-19 пандемијата, која имаше влијание на економијата и финансиските пазари, како и глобалната политичка-економска и енергетска криза, Раководството на Групата изврши дополнителна проценка на соодветноста на сметководствените политики, проценките и претпоставките кои беа користени во текот на 2021 година и нивното влијание врз можното обезвреднување на средствата и финансиската позиција, понатаму паричните текови и резултатот од работењето на Групата. Извршените проценки не укажуваат на постоење материјално значајно влијание врз соодветноста на сметководствените политики, проценките и претпоставките, ниту пак на постоење на индикации за обезвреднување на средствата на Групата.

5 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште и градежни Објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
На 01 јануари 2020 година				
Набавна вредност	307,477	170,796	3,370	481,643
Исправка на вредност	(126,090)	(135,160)	-	(261,250)
Нето евидентирана вредност	181,387	35,636	3,370	220,393
Промени во текот на 2020 година				
Почетна нето евидентирана вредност	181,387	35,636	3,370	220,393
Набавки	5,590	21,388	-	26,978
Продажби набавна вредност	-	(5,589)	-	(5,589)
Продажби акумулирана депрецијација (Депрецијација) за годината	- (5,839)	5,406 (9,991)	-	5,406 (15,830)
Курсни разлики од преведување	-	-	-	-
Крајна нето евидентирана вредност	181,138	46,850	3,370	231,358
На 31 декември 2020 година				
Набавна вредност	313,067	186,595	3,370	503,032
Исправка на вредност	(131,929)	(139,745)	-	(271,674)
Нето евидентирана вредност	181,138	46,850	3,370	231,358
Промени во текот на 2021 година				
Почетна нето евидентирана вредност	181,138	46,850	3,370	231,358
Набавки	5,022	27,136	-	32,158
Продажби набавна вредност	-	(2,529)	-	(2,529)
Продажби акумулирана депрецијација (Депрецијација) за годината	- (8,410)	2,197 (10,495)	-	2,197 (18,905)
Курсни разлики од преведување	-	-	-	-
Крајна нето евидентирана вредност	177,750	63,159	3,370	244,279
На 31 декември 2021 година				
Набавна вредност	318,089	211,202	3,370	532,661
Исправка на вредност	(140,339)	(148,043)	-	(288,382)
Нето евидентирана вредност	177,750	63,159	3,370	244,279

Продажби

Во текот на 2021 година, Групата продаде дел од својата опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 332 илјади денари (2020: 183 илјади денари) (Белешка 22) и реализираше приходи во износ од 132 илјади денари (2020: 697 илјади денари) (Белешка 19).

Инвестиции во тек

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, компонентите на инвестициите во тек се како што следи:

	2021	2020
Вложувања во:		
-Производен погон во Бугарија	3,370	3,370
	3,370	3,370

Залог врз недвижностите, постројките и опремата

Со состојба на ден 31 декември 2021 година, Групата има дадено заложни права – хипотеки врз дел од своите недвижности (деловни објекти и земјиште), како гаранција за исполнување на обврските по позајмици (види Белешка 16). Проценетата вредност на овие недвижности, со состојба на датумот на консолидираниот извештај за финансиска состојба, изнесува 3,463,105 Евра (2020 година: 3,463,105 Евра) (види Белешка 27) додека нето евидентираната вредност изнесува 178,804 илјади денари (2020: 184,760 илјади денари).

6 Нематеријални средства

	Набавна вредност	Исправка на вредноста	Нето вредност
Капитализирани трошоци за стекнување на софтвер			
На 01 јануари 2020 година	3,567	(2,854)	713
(Амортизација) за годината	-	(713)	(713)
На 31 декември 2020 година / 01 јануари 2021	3,567	(3,567)	-
(Амортизација) за годината	-	-	-
На 31 декември 2021 година	3,567	(3,567)	-

7 Вложувања во недвижности за изнајмување

Овие вложувања се состојат од вложувања во деловен простор наменет за издавање под услови на оперативен наем. Усогласувањето на салдото на вложувањата помеѓу двата датума на известување е дадено во табелата во продолжение.

	Набавна вредност	Исправка на вредноста	Нето вредност
На 01 јануари 2020 година	28,967	(12,320)	16,647
Продажби	324	-	324
(Депрецијација) за годината	-	(723)	(723)
На 31 декември 2020 година / 01 јануари 2021	29,291	(13,043)	16,248
(Депрецијација) за годината	-	(731)	(731)
На 31 декември 2021 година	29,291	(13,774)	15,517

Во текот на 2021 година Групата оствари приход од издавање на деловниот простор под оперативен наем во износ од 1,643 илјади денари (2020: 3,139 илјади денари) (Белешка19).

Со состојба на 31 декември 2021 година, објективната вредност на вложувањата во недвижности, утврдена од страна на стручни лица вработени во Групата со примена на споредливи пазарни цени на тој датум изнесува 38,429 илјади денари (2020: 38,665 илјади денари).

8 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2021	2020
Средства		
Фин. Средства расположливи за продажба		
Вложувања во акции	986	812
	986	812
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	-	536
Побарувања од купувачи, нето	118,869	161,108
Парични средства и еквиваленти	37,422	16,944
	156,291	178,588
	157,277	179,400
Обврски		
Останати фин. Обврски по ам. Наб. Вред.		
Позајмици	105,576	103,682
Обврски кон добавувачи	72,278	41,349
	177,854	145,031

9 Вложувања

9.1 Вложувања во придружени друштва

Вложувањата во придружените друштва се состојат од удели во капиталот на некотирани домашни и странски правни субјекти.

	%	Дејност	Земја на основање	2021	2020
Л.А. Хемија дооел, Скопје	40.36	Трговија	РМ	10,690	9,876
Адинг Схими Парс	40.00	Трговија	Иран	18,440	18,440
Адинг Хелас АБЕЕ		П/во и трг. Со			
Тесалоники	40.00	град.мат.	Грција	1,478	1,478
				30,608	29,794

Промените во сметката на вложувањата во придружените друштва во текот на 2021 и 2020 година е како што следи:

	2021	2020
На 1 јануари	29,794	29,646
Учество во добивка	814	148
На 31 декември	30,608	29,794

9.2 Финансиски средства расположливи за продажба

Со состојба на 31 декември 2021 финансиските средства расположливи за продажба се состојат од вложувања во хартии од вредност - акции кај домашни финансиски институции кои котираат на Македонската Берза за хартии од вредност во износ од 986 илјади денари (2020: 812 илјади денари).

Движењето на сметката на вложувањата е како што следи:

	2021	2020
На 01 јануари	812	855
Ефект од вреднување (Белешка 15)	174	(43)
На 31 декември	986	812

10 Финансиски побарувања

	2021	2020
Краткорочни позајмици без камата		
Странски друштва	-	215
Домашни друштва	-	321
	-	536

11 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2021	2020
Купувачи		
Во земјата	70,596	101,940
Во странство	45,996	61,241
Побарувања од придружени друштва	2,277	2,390
	118,869	165,571
Намалено за: резервирање поради обезвреднување	-	(4,463)
	118,869	161,108
Останати побарувања		
Побарувања од вработените	9,634	3,476
Останати претплати	301	302
Претплати по даноци, акцизи и други давачки кон државата	13,748	-
Пресметани трошоци	-	-
	23,683	3,778
Намалено за: резервирање поради обезвреднување	-	-
	23,683	3,778
	142,552	164,886

Адинг АД, Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2021
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Салдото на побарувањата од купувачите на 31 декември 2021 година може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
2021				
Набавна вредност	35,576	83,293	-	118,869
Исправка на вредност	-	-	-	-
Нето евидентирана вредност	35,576	83,293	-	118,869

	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
2020				
Набавна вредност	50,395	110,713	4,463	165,571
Исправка на вредност	-	-	(4,463)	(4,463)
Нето евидентирана вредност	50,395	110,713	-	161,108

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачи со состојба на 31 декември 2021 година е како што следи:

2021	Домашни	Странски	Вкупно
Од 1 – 3 месеци	13,872	4,555	18,427
Од 3 – 6 месеци	3,374	2,652	6,026
Од 6 – 12 месеци	2,151	8,870	11,021
Над 1 година	19,709	28,110	47,819
	39,106	44,187	83,293

2020	Домашни	Странски	Вкупно
Од 1 – 3 месеци	17,520	8,539	26,059
Од 3 – 6 месеци	5,129	1,342	6,471
Од 6 – 12 месеци	4,479	7,764	12,243
Над 1 година	41,747	24,193	65,940
	68,875	41,838	110,713

Промените во сметката на резервирање поради обезвреднување за разгледуваниот период е како што следи:

	2021	2020
На 1 јануари	4,463	4,463
Ослободување на резервација	(4,463)	-
На 31 декември	-	4,463

Во текот на 2021 година Групата изврши непосреден отпис на побарувањата поради нивната целосна ненаплатливост, на товар на добивката за тековната година, во износ од 28,954 илјади денари (2020: 17,944 илјади денари) (види Белешка 22).

12 Залихи

	2021	2020
Суровини и други материјали	147,185	88,936
Трговски стоки	18,226	15,010
Готови производи	19,872	12,203
	185,283	116,149

13 Парични средства и еквиваленти

	2021	2020
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	37,099	16,811
Готовина во благајна	323	133
	37,422	16,944

14 Нетековни средства наменети за продажба

Средствата наменети за продажба, кои на 31 декември 2021 година изнесуваат 1,763 илјади денари (2020: 1,763 илјади денари), се состојат од станбен и деловен простор стекнат по пат на компензација (размена) на побарувањата кои произлегуваат од редовните деловни активности на Групата со своите деловни комитенти.

15 Капитал

Акционерски капитал на Матичното Друштво – Адинг АД

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, регистрираниот акционерски капитал на Матичното Друштво изнесува 3,857,636 Евра, чија денарска против вредност, на датумот на основање изнесува 212,898 илјади денари. Истата е поделена на 386,400 обични и во целост платени акции со номинална вредност по акција од 9.983 Евра. Имателите на обичните акции имаат право на глас во Собранието на Матичното Друштво, право на исплата на дел од добивката и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Матичното Друштво.

Согласно акционерската книга на Матичното Друштво, на 31 декември 2021 и 2020 нема ограничувања на правата засновани на закон и/или Одлука на надлежен орган во однос на тргување со истите.

Структурата на акционерскиот капитал на Матичното Друштво и Групата на датумите на известување е како што следи:

Матично Друштво

	31 декември 2021	31 декември 2020
Зоран Петровски	8.45%	8.45%
Љупчо Атанасовски	5.03%	5.03%
Благој Дончев	7.34%	7.34%
Биро Проект дооел, Скопје, РМ (100 % подружница на Матичното Друштво – Адинг)	5.45%	5.45%
Останати	73.74%	73.74%
	100%	100%

Група

	31 декември 2021	31 декември 2020
Зоран Петровски	8.45%	8.45%
Љупчо Атанасовски	5.03%	5.03%
Благој Дончев	7.34%	7.34%
Останати	79.19%	79.19%
	100%	100%

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, учеството на Биро Проект дооел – 100 % подружница на Матичното Друштво – Адинг АД, во акционерскиот капитал на Групата е елиминирано во износ од 14,739 илјади денари.

Прегледот на движењето на издадените акции на Групата во текот на 2021 и 2020 година е како што следи:

Адинг АД, Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2021
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Капитал (продолжува)

	Во оптек	Број на акции Сопствени	Вкупно регистрации	Во оптек	Износ (000 МКД) Сопствени	Вкупно регистрации
01 јануари 2020	347,760	38,640	386,400	191,609	21,289	212,898
Откуп на сопствени акции	(2,000)	2,000	-	(1,102)	1,102	-
31 декември 2020	345,760	40,640	386,400	190,507	22,391	212,898
01 јануари 2021	345,760	40,640	386,400	190,507	22,391	212,898
Продажба на сопствени акции	2,000	(2,000)	-	1,102	(1,102)	-
31 декември 2021	347,760	38,640	386,400	191,609	21,289	212,898

Резерви

	Задол. резерви	Ревало. резерви	Инвест. резерви	Преведување на странско работење	Вкупно
01 јануари 2020	47,243	641	7,408	328	55,620
Распоред на нераспоредена добивка	27	-	-	-	27
Средување на објективна вредност (Бел.9.2)	-	(43)	-	-	(43)
Преведување на странско работење	-	-	-	807	807
31 декември 2020	47,270	598	7,408	1,135	56,411
01 јануари 2021	47,270	598	7,408	1,135	56,411
Распоред на нераспоредена добивка	-	3,185	-	-	3,185
Средување на објективна вредност (Бел.9.2)	-	174	-	-	174
Преведување на странско работење	-	-	-	(24)	(24)
31 декември 2021	47,270	3,957	7,408	1,111	59,746

Распределба на нераспределени добивки

Во текот на 2021 година согласно Одлука на Собранието на Акционерите од 08 јуни 2021 година, Матичното Друштво распредели дел од својата нераспределена добивка за дивиденди, награди и стимули на членовите на Управен одбор во вкупен износ од 12,407 илјади денари (2020: 10,683 илјади денари).

16 Позајмици

	2021	2020
<i>Долгорочни кредити со камата од домашни банки:</i>		
Обезбедени со хипотека врз дел од недвижниот имот на Групата; променлива каматна стапка од 1.6 – 5.5% годишно	60,829	64,815
<i>Долгорочни кредити со камата од странски банки:</i>		
Обезбедени со хипотека врз дел од недвижниот имот на Групата; променлива каматна стапка од 1.6 – 5.5% годишно	11,379	9,123
	72,208	73,938
Намалено за тековна доспеаност	(36,697)	(36,697)
Долгорочен дел на долгорочните позајмици	35,511	37,241
Краткорочни кредити со камата од домашни банки	33,368	29,744
Кредитни картички	-	-
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици	36,697	36,697
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици и краткорочни позајмици	70,065	66,441
Вкупно позајмици	105,576	103,682

Планот за отплата на долгорочните позајмици е обелоденет во Белешката 3.4. Прегледот на хипотеците е обелоденет во Белешката 27.

17 Обврски спрема добавувачи и останати обврски

	2021	2020
Добавувачи		
Во земјата	37,364	29,583
Во странство	31,211	10,216
Придружени друштва	3,703	1,550
	72,278	41,349
Останати обврски		
Обврски по дивиденди и награди	12,515	13,194
Обврски за неисплатени плати	4,165	4,071
Обврски по даноци и придонеси	3,009	1,745
Аванси	-	1,137
Пресметани трошоци	91	57
Останати обврски	70	121
	19,850	20,325
	92,128	61,674

18 Приходи од продажба

	2021	2020
Готови производи	526,231	451,542
Приходи од градежни услуги	25,831	37,953
Трговски стоки	5,220	4,256
Услуги и останати приходи од продажба	-	8,565
	557,282	502,316
Од кои:		
Приходи од продажба на домашен пазар	272,625	311,996
Приходи од продажба на странски пазари	283,161	188,858
Приходи од продажба на придружени друштва на домашен пазар	1,496	1,462
	557,282	502,316

Адинг АД, Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2021
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

19	Останати деловни приходи	2021	2020
	Приходи од наемнини (Белешка 7)	1,643	3,383
	Наплата на целосно резервирани побарувања	725	1,159
	Приходи од продажба на опрема (Белешка 5)	132	697
	Отпис на обврски и вишоци по попис	272	-
	Останати приходи	2,394	2,686
		5,166	7,925
20	Материјали, услуги и набавна вредност на продадени стоки	2021	2020
	Материјали	226,040	186,740
	Услуги од надворешни субјекти	35,580	37,836
	Набавна вредност на продадени стоки	47,528	62,534
		309,148	287,110
21	Трошоци за користи за вработените	2021	2020
	Нето плати и надоместоци на плати	52,652	52,812
	Персонален данок и придонеси од плати	24,686	21,844
	Останати трошоци (отпремнини, јубилејни награди и сл.)	7,583	5,235
		84,921	79,891
22	Останати деловни трошоци	2021	2020
	Отпис поради обезвреднување на побарувања од купувачи (Белешка 11)	28,954	17,944
	Промоција, пропаганда и реклама	26,156	6,879
	Правни, консултантски и др.интелектуални услуги	20,907	10,663
	Награди на членовите на УО и НО	3,821	3,473
	Премии за осигурување	2,968	3,139
	Банкарски услуги и членарини	1,529	1,173
	Дневници за службени патувања	1,488	815
	Кусоци	934	248
	Даноци и придонеси независни од резултатот	731	837
	Надоместоци за службени патувања	589	376
	Неотпишана вредност на отуѓени и расход. недвижности, постројки и опрема (Белешка 5)	332	183
	Пенали и прекршочни парични казни	286	4
	Отпис поради обезвреднување на побарувања по дадени позајмици (Белешка 10)	-	1,845
	Останати трошоци	6,592	771
		95,287	48,350
23	Финансиски приходи и расходи	2021	2020
	Приходи		
	Камати	8,370	76
	Позитивни курсни разлики	71	397
		8,441	473
	Расходи		
	Камати	(3,626)	(3,888)
	Негативни курсни разлики	(134)	(201)
		(3,760)	(4,089)
	Нето финансиски (расходи)	4,681	(3,616)

24 Данок на добивка

Усогласувањето на данокот на добивка според консолидираниот извештај за сеопфатна добивка е како што следи:

	2021	2020
Добивка пред оданочување	66,140	72,017
Непризнаени расходи за даночни цели од тековната година	34,724	30,220
Даночен кредит за трошоци со одложено признавање	(31,930)	(37,077)
Даночна основа	68,934	65,160
Намалување на даночна основа	(11,224)	-
Даночна основа по намалување	57,710	65,160
Даночна стапка	10%	10%
Данок на добивка пред намалување	5,771	6,516
Намалување на данокот на добивка	-	56
Данок на добивка за годината	5,771	6,460
Ефективна даночна стапка	8,73%	8,97%

25 Заработувачка по акција

Заработувачка по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2021	2020
Заработувачка која припаѓа на имателите на обични акции на Групата	60,369	65,557
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	363,161	362,516
Основна заработувачка по акција (денари по акција)	166	181

26 Трансакции со поврзани субјекти

За потребите на овие консолидирани финансиски извештаи, поврзани субјекти, со кои Групата има трансакции во нормалниот тек од деловното работење, се придружените друштва.

2021	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Придружени друштва				
Во земјата				
Л.А. Хемија доо, Скопје, РСМ	222	3,703	1,496	14,397
Во странство				
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники	-	-	-	-
Адинг Схими Парс, Иран	2,055	-	-	-
Клучен раководен кадар	4,321	4,817	288	-
Краткорочни надомести за клучен раководен кадар	-	-	-	4,760
	6,598	8,520	1,784	19,157
2020	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Придружени друштва				
Во земјата				
Л.А. Хемија доо, Скопје, РСМ	340	1,550	1,462	5,346
Во странство				
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники	-	-	-	-
Адинг Схими Парс, Иран	2,050	-	-	-
Клучен раководен кадар	3,971	5,041	504	-
Краткорочни надомести за клучен раководен кадар	-	-	-	4,152
	6,361	6,591	1,966	9,498

27 **Неизвесни и превземени обврски**

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, не се покренати судски постапки против Групата. Не се антиципирани материјално значајни обврски кои би произлегле од потенцијални судски постапки бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби.

Хипотеки

Прегледот на дадените хипотеки со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

Опис на недвижноста	Еур	2021 година 000 Мкд	Еур	2020 година 000 Мкд
Деловен центар на улица Кузман Шапкарев бр.5	850,000	52,263	850,000	52,263
Производни комплекси земјиште во Ѓорче Петров	2,395,750	147,304	2,395,750	147,304
Производен погон во Бугарија	61,355	3,772	61,355	3,772
Постројки и опрема во сопственост на Друштвото	156,000	5,952	156,000	5,952
	3,463,105	209,291	3,463,105	209,291

Гаранции

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Групата нема превземени обврски за издадени краткорочни гаранции.

Даночни обврски

Даночните книги и евиденцијата на Групата за 2021 година не се ревидирани од страна на даночните власти, поради што евидентираниите даночни обврски во овие консолидирани финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни.

Врз основа на измените во Законот за данок на добивка во 2019 година, со состојба на 31 декември 2021 година, Групата има обврска да изготви Извештај за трансферни цени согласно Правилникот за формата и содржината на Извештајот за трансферни цени, видовите методи за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот „дофат на рака“ и начинот на нивна примена („Службен весник на РСМ бр. 50/2019“) до 30 септември 2022 година. До датумот на овие посебни финансиски извештаи, Групата не изготви Извештај за трансферните цени.

Групата врши редовна проценка на потенцијалните обврски кои се очекува да произлезат од даночните инспекции од изминатите години. Раководството смета дека износите кои би можеле да се појават нема да имаат значаен ефект врз финансиските резултати и пресметаниот данок на добивка.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

Финансиски договорни обврски

Согласно Договорот за рамковен кредит број 02-100-4016/1 склучен на 16 декември 2014 година, помеѓу Комерцијална Банка АД Скопје и Матичното Друштво, Матичното Друштво е обврзано за времетраење на кредитот без претходна согласност на банката, да не објавува и врши исплати на дивиденди доколку кредитот што се одобрува претставува над 10% од капиталот на Матичното Друштво.

Со состојба на 31 декември 2021 одобрениот кредит во износ од 20,412 илјади денари (2020: 27,215 илјади денари) претставува 5,55% (2020: 6,63%) во однос на капиталот на Групата. Со претходна согласност на Банката, Матичното Друштво има објавено дивиденди, награди и стимули на Раководството во износ од 12,407 илјади денари (2020: 10,683 илјади денари) што претставува 3,37% (2020: 2,99%) од вредноста на капиталот на 31 декември 2021 година на Матичното Друштво.

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

Понатаму, согласно Договорот за кредит број 02-462-3207460.3 склучен на 22 октомври 2014 година на износ од 10,000 илјади денари, Договорот за кредит број 02-462-320715.4 склучен на 16 мај 2014 година на износ од 12,000 илјади денари, Договорот за кредит број 02-462-3210965.2 склучен на 31 мај 2019 година на износ од 10,000 илјади денари и Договорот за кредит број 02-462-3211091.0 склучен на 25 јули 2019 година на износ од 12,000 илјади денари помеѓу Комерцијална Банка АД Скопје и Матичното Друштво, Матичното Друштво е обврзано за времетраење на кредитот, да одржува финансиски коефициенти, како што следи:

- а. Коефициент (вкупен долг во однос на капитал) - максимум од 2:1;
- б. Степен на сервисирање на долгот – минимум 1;

Следната табела ги прикажува остварените коефициенти согласно одредбите од претходно споменатиот договор.

Коефициент	2021	2020
а. Коефициент на долг (вкупен долг во однос на капитал)	0.25	0.26
б. Степен на сервисирање на долгот	0.40	0.40

Со свој допис од 06 април 2022 година, Банката ја изрази својата согласност / одобрување во врска со остварениот коефициент на сервисирање на долгот.

28 Известување по оперативни сегменти

На 31 декември 2021 и 2020 година, Групата е еден деловен сегмент односно производство и пласман на адитиви и материјали за градежна индустрија. Продажбите ги остварува на домашен и странски пазар како што следи:

	2021	2020
Република Северна Македонија	272,625	320,561
Европска унија	59,785	74,246
Останати	224,872	107,509
	557,282	502,316

29 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2021 година-датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, следниве настани се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

- Матичното Друштво се задолжи долгорочен кредит во една домашна финансиска институција во износ од 250,000 Еур користејќи средства од ЕИБ програмата.
- Со оставинска постапка за 28,345 обични акции или 7.34% од вкупните обични акции, препишани се 15,145 обични акции или 5.46% од вкупните обични акции на домашно физичко лице.
- Како резултат на глобалната политичка – економска и енергетска криза, Раководството на Групата ги следи кредитниот, ликвидносниот и оперативните ризици на дневна основа. Во таа смисла, Раководството на друштвото ги анализира настаните на локално и меѓународно ниво врз финансиската состојба и резултатите од работењето на Групата. Овие консолидирани финансиски извештаи содржат значајни проценки во однос на исправката на вредноста на побарувањата и залихите. Исто така, Групата ги анализира настаните кои може да предизвикаат оштетување на средствата и до датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, оценува дека не постојат такви настани. Раководството на Друштвото се уште не може со разумна сигурност материјално да го квантифицира влијанието на кризата.

Настани по датумот на известување (продолжува)

Раководството на Групата оценува дека, до датумот на издавањето на овие консолидирани финансиски извештаи, работењето и финансиската состојба на Групата се материјално непроменети како резултат на кризата. Раководството во исто време презема чекори, за да ги амортизира претстојните евентуални негативни влијанија предизвикани од глобалната политичко-економска и енергетска криза и да обезбеди непречено оперативно работење, со внимателно планирање на својата ликвидност и прилагодување на ново настанатите услови во домашната и светската економија.

Раководството на Групата смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување.

Прилози

Прилог 1 – Консолидирана годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето на Групата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021

